



## Увид во реконструкции на тротоар на улица „Кирил и Методиј“

Локалната самоуправа започна со реконструкција на пешачката површина на улицата Кирил и Меториј, кај Саат Кулата или познатата стара чаршија. Овој тротоар беше во дотраена состојба и тешко прооден за пешаците, па така со реконструкцијата граѓаните ќе добијат нова и безбедна пешачка површина.



Градоначалникот Бочварски изврши увид во работните активности на изведувачот кои се движат со голема динамика.

*„Се работи за тротоар којшто беше во лоша состојба и по барање на граѓаните ќе го реконструираме. Околу 600 метри квадратни ќе добијат нова и проодна површина, а инвестицијата ќе биде околу 800.000 денари,“* потенцираше Бочварски.



Општина Штип интензивно работи на неколку патни инфраструктури. Ќе се рехабилитира улицата Тошо Арсов кај хотел „Оаза“, улицата Љубен Иванов што води до штипската болница, ќе се асфалтира паркинг просторот позади пензионерскиот дом, дел од Булевар ЈНА кај училиштето „Тошо Арсов“, улицата Сајбие Демир кај новата детска градинка.

Дополнително штипјани ќе добијат нова паркинг платформа во централното градско подрачје кај Здравствениот дом „Панче Караѓозов“.



Мостот на река Брегалница наскоро ќе биде пуштен во употреба и граѓаните ќе имаат големо растеретување во сообраќајот во тој дел од градот.

## Дневни активности на ЈП Стипион 2011

- Улица во Три Чешми
- Тротоар на на Енгелсова
- Уредување во с.Чардаклија
- Ограда ОУ.Димитар Влахов
- Замена на улични светилки

## ЈП „Исар“ денеска ќе работи на следниве активности:

- Ул Панко Брашнарор санирање на дефект на водоводна линија
- Ул Коле Неделковски санирање на дефект на фекална канализација
- Нас Железничка ископ и изведба на фекална канализација
- Ул Кочо Рацин реконструкција на водоводна линија
- Санирање на површини на повеќе локации бетонирање
- Канализација-разни локации во градот



## РЕ Паркови и зеленило:

- Чистење паркови површини во централно градско подрачје
- Редовно одржување на паркови површини
- Работа на уредување во коритото на река Отиња
- Санитарно техничка сеча на дрворед во нас Блок 70
- Тековно одржување на паркови површини

СОВЕТ НА ОПШТИНА ШТИП  
MUNICIPAL COUNCIL OF STIP



Ул. "Васил Главинов" 4Б  
2000 Штип - Македонија

Одделение за поддршка на  
Градоначалник на Општина Штип

**Благој Бочварски**

тел: +389(0) 32 22 66 00

факс: +389(0) 32 22 66 01

e-mail: gradonacalnik@stip.gov.mk